

HYUNDAI i30 | ЦЕНОВНИК



Важи од 01.04.2019

МОДЕЛ	ПАКЕТ НА ОПРЕМА	Работна зафатнина (ccm)	Сила на мотор (kw/ks)	Редовна цена во денари	Редовна цена во евра	Акциска цена во евра
i30 1.4 MPI	COMFORT	1.368	73,3 /100	1.085.000	17.500	13.990

COMFORT:

- ABS (Anti Lock Brake System) Систем против блокирање на тркалата при сопирање
- AEB (City & Urban mode) Систем за препознавање на пречки на патот и автономно сопирање
- ESP- Електронска контрола за стабилност на возилото
- HAC (Hill Assist Control) Систем за помош при искачување нагорнина
- LKAS (Lane Keeping Assist System) Систем за помош при менување сообраќајна лента
- FCWS (Front Collision Warning System) Систем за предупредување за можен удар од напред
- DAA (Driver Attention Alert) Систем за предупредување на возачот за замор
- HBA (High Beam Assist) Автоматско вклучување на долги светла
- Воздушни пернициња x4 + воздушни завеси
- Звучен сигнал за незаврзан појас
- ISO FIX за детско седиште
- Start & Stop систем
- Кодиран клуч
- Систем за контрола на притисок во пневматици
- Мануелен клима уред
- Темпомат со ограничување на брзината (Auto Cruise Control)
- Централна далечинска бртва со аларм
- Серво управувач подесив по висина и длабина
- Мануелно подесување на возачко седиште
- Централен наслон за раце (напред)
- Радио + RDS со интегриран LCD монитор + 4 звучници
- Аудио контроли на управувачот
- AUX + USB + Bluetooth
- Патен компјутер + 3.5" LCD екран
- Дигитален часовник
- Кожен пакет (управувач и менувач)
- Наслони за глава подесиви по висина
- Деллива задна клупа
- Електрика на предни стакла + автоматско спуштање на стакла на возачката врата
- Раткапни во полна величина (15")
- Внатрешно осветлување со оддел за очила
- Внатрешно осветлување во вториот ред
- Заштитник од сонце со огледало (кај возач и совозач)
- Предупредување за ниско ниво на течност за стакла
- Држач за чаши во средишната конзола
- Осветлен багажен простор
- Ролетна за багажен простор
- Сет за репарација на пневматик
- Тонирани стакла
- LED дневни и позициони светла
- STATIC BENDING (предни светла за свиоци)
- Заден бришач
- Заден спојлер со интегрирано високо-поставено LED стоп светло
- Магленки (назад)
- Хромирана предна маска со црн отсјај
- Браници во боја на каросерија
- Надворешни кваки во боја на каросерија
- Надворешни ретровизори во боја на каросерија, електрично подесиви, со греачи, рачно склопливи
- Трепкачи на надворешните ретровизори
- 15" челични фелни

* Доплата за металик боја 300 евра.

* Акциската цена важи само за возилата кои се на залиха.

Напомена:

Кореа Ауто Трејд го задржува комплетното право за промена на наведените цени во ценовникот без претходна најава. Производителот - продавачот го задржува правото на промена на наведената дополнителна опрема, како и перформанси на возилото, и тоа без претходна најава. Плаќањето се врши во денарска противвредност по курс б2 за 1 евро, до евентуална промена на курсот.